

ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината
завршена на 31 Декември 2024 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Август 2025 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерот на ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ	
Одговорност на раководството	5
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за сеопфатна добивка	7
Извештај за промените во главнината	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон Финансиските извештаи	10-20
Прилози	
Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето на Друштвото согласно Законот за трговските друштва	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работењето на Друштвото	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРОТ НА ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ**

Ние бевме ангажирани да извршиме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ (Натаму: Друштвото), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за готовинските текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноси на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноси на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето неповолно ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение) ДО АКЦИОНЕРОТ НА ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Основа за нејоволно мислење

Како што е прикажано во Белешка 2.2 - Континуитет, кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12 2024 година, на ден 05.07.2023 година на Друштвото му е одземена дозволата од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување врз основа на донесено Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи бр.УП 1-14-5-792.

Со оглед на тоа дека Друштвото е со одземена дозвола за вршење на осигурително брокерски работи како и нема осигурителни брокери во работен однос како неопходен услов за вршење на дејност, загрозува претпоставката за континуитет во работењето. Друштвото нема да вработи осигурителни брокери бидејќи целта е да престане со вршење на дејност.

Земајќи ги во вид овие факти, и во отсуство на неопходни и соодветни докази во однос на проценката на друштвото да продолжи со работењето во континуитет, користењето на претпоставката за континуитет од страна на менаџментот во сметководствените политики и при подготовка на овие финансиски извештаи ја сметаме за несоодветна.

Доколку се применети соодветни сметководствени политики, истото би имало материјално значајно влијание врз придружните финансиски извештаи.

Нејоволно мислење

Според нашето мислење, поради значењето на прашањата објаснети во пасусот Основа за неповолно мислење, финансиските извештаи не ја прикажуваат реално и објективно, финансиската состојба на друштвото на ден 31 Декември 2024 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република Северна Македонија и законските прописи во Република Северна Македонија.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРОТ НА ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Извештај за друѓи правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува тогаш, во согласност со MPC 720, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.

Според наше мислење историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи.

Скопје, 18 август 2025 година

Овластен ревизор
Донка Јанев




Директор
Јасмина Рафајловска

ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приложените Финансиски извештаи на ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ, на страниците 6 до 9 и Белешките кон истите на страниците 10 до 20 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и во согласност со други законски прописи. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на составувањето на Извештајот.

Независниот ревизор, Рафајловски Ревизија ДОО - Скопје, беше ангажиран да изврши ревизија на овие Финансиски извештаи и неговиот Извештај е даден на страниците 2, 3 и 4.



Филип Петровиќ
Извршен член на одбор на директори
на ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	4	-	-
<i>Вкујно нетековни средства</i>		-	-
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Побарувања од купувачи	5	5.179	5.177
Други краткорочни побарувања	6	3.194.000	3.500.000
Парични средства	7	124.179	16.165
<i>Вкујно тековни средства</i>		3.323.358	3.521.342
ВКУПНО СРЕДСТВА		3.323.358	3.521.342
Б ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Основна главнина	8	3.078.660	3.078.660
Законски и други резерви		49.397	49.397
Акумулирана (задржана) добивка/загуба		195.301	384.414
<i>Вкујна главнина и резерви</i>		3.323.358	3.512.471
В ОБВРСКИ			
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	9	-	8.871
<i>Вкујно тековни обврски</i>		-	8.871
<i>Вкујно обврски</i>		-	8.871
ВКУПНА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		3.323.358	3.521.342

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од
Финансиските извештаи*

*Финансиските извештаи се одобрени од сѐрана на Раководството на Друштвото на ден
04 Март 2025 година*




Филип Петровиќ
Извршен член на одбор на
директори на
ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Приходи од провизии	10	-	215.484
Останати приходи	11	762	76.913
Трошоци за вработените	12	-	(98.449)
Амортизација	4	-	-
Останати расходи	13	(189.877)	(569.137)
<i>Добивка/Загуба пред оданочување</i>		<i>(189.115)</i>	<i>(375.189)</i>
Расходи за данок на добивка	15	-	-
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(189.115)	(375.189)
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(189.115)	(375.189)
ОСНОВНА ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА (во денари)	14	(378,23)	(750,38)

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од
Финансиските извештаи*



Филип Петровиќ
Извршен член на одбор на
директори на
ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

2024	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана (задржана) загуба/добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024 година	3.078.660	49.397	384.414	3.512.471
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за 2024 година	-	-	(189.115)	(189.115)
Корекција			2	2
Состојба на 31 Декември 2024 година	3.078.660	49.397	195.301	3.323.358
2023	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана (задржана) загуба/добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2023 година	3.078.660	49.397	759.566	3.887.623
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за 2023 година	-	-	(375.189)	(375.189)
Корекција	-	-	37	37
Состојба на 31 Декември 2023 година	3.078.660	49.397	384.414	3.512.471

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Готовински тек од оперативни активности		
Добивка/ загуба пред оданочување	(189.115)	(375.189)
<i>Корежирано за:</i>		
Амортизација	-	-
Побарувања од купувачи	(2)	1.313.769
Останати побарувања и АВР	306.000	(1.200.000)
Обврски спрема добавувачи	(8.871)	(981.729)
Останати краткорочни обврски и ПВР	-	(65.929)
Корекција	2	37
<i>Нејто гојшовина од оперативни активности</i>	108.014	(1.309.041)
Готовински тек од инвестициони активности		
Продажба на основни средства	-	-
Набавка на основни средства	-	-
<i>Нејто гојшовина од инвестициони активности</i>	-	-
Готовински тек од финансиски активности		
Примени/вратени кредити	-	-
Дадени/вратени позајмици	-	-
Исплатена дивиденда	-	-
<i>Нејто гојшовина од финансиски активности</i>	-	-
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	108.014	(1.309.041)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	16.165	1.325.206
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	124.179	16.165

Белешките кон Финансискиите извештаи се интегрален дел од Финансискиите извештаи и треба да се читаат во врска со истите

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

Осигурителното брокерско друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје (натаму: Друштвото) е акционерско друштво заведено во Трговскиот Регистар при Централниот регистар на РСМ со единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) 7123590.

Седиштето на Друштвото е на улица Перо Наков број 25 Скопје, Гази Баба.

Приоритетна дејност на Друштвото е 66.220- Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

На ден 05.07.2023 година од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување донесено е Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Друштвото бр.УП 1-14-5-792.

Друштвото во 2024 година нема вработени лица. (во 2023: 1 лице)

Основната главнина на Друштвото се состои од 500 обични акции со номинален износ на една акција од 100 евра.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 120/18) и ("Службен весник на РСМ" бр. 272/24) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159/09...107/11). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 Јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа за мерење, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Во финансиските извештаи извршени се рекласификации на одредени позиции согласно барањата на МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2024 и 2023 година. Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

2.2 Континуитет

На ден 05.07.2023 година од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување донесено е Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Друштвото бр.УП 1-14-5-792.

Со оглед на тоа дека Друштвото е со одземена дозволата за вршење на осигурително брокерски работи како и нема осигурителни брокери во работен однос како неопходен услов за вршење на дејност, загрозува претпоставката за континуитет во работењето. Друштвото нема да вработи осигурителни брокери бидејќи целта е да престане со вршење на дејност.

2.3 Странски валути

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат во МКД според девизниот курс на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба. Трансакциите кои што се извршени во странска валута се изразуваат во МКД по девизниот курс на денот на трансакцијата. Сите разлики од промените на девизните курсеви се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот на финансиска состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2024		31 Декември 2023	
1 ЕУР	61,4950	Денари	61,4950	Денари
1 УСД	58,8807	Денари	55,6516	Денари

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2023 година се ревидирани, со што се овозможени споредбени показатели со финансиските извештаи за 2024 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2024.

3.1 Нематеријални средства

Нематеријалните средства почетно се вреднуваат по метод на набавна вредност. По почетното вреднување, нематеријалните средства се искажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Проценетиот корисниот век на употреба, остатокот на вредноста на нематеријалните средства и методата на амортизација се проверуваат, и корегираат доколку е потребно, а корекциите на таквите процени се пресметуваат на идна основа. Средствата се амортизираат со почетокот на периодот во кој тие почнале да се користат. Годишната амортизациона стапка на нематеријалните средства изнесува 25%.

3.2 Недвижности постројки и опрема

3.2.1. Почетно вреднување

Недвижностите, постројките и опремата, почетно се вреднуваат по метод на набавна вредност. Во моментот на набавка, недвижностите, постројките и опремата се евидентираат според нивната набавна вредност, која се состои од фактурна вредност на средството и зависните трошоци на набавка.

По почетното вреднување, недвижностите, постројките и опремата се искажуваат по набавна вредност намалена за вкупниот износ на амортизација и вкупниот износ на загуба поради обезвреднување.

3.2.2. Последователни издајоци

Издајоците наменети за замена на дел од недвижностите, постројките и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на настанување.

3.2.3. Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволинска метода со примена на пропишани стапки определени за намалување на вредноста на недвижностите, опремата и другите средства до нивната преостаната вредност. Изградените материјални средства се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на материјалните средства, применети на некои позначајни ставки:

Компјутерска и друга опрема	25%
Моторни возила	10%

3.3 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива вредност намалена за загубите поради обезвреднување кои се вклучени во останати оперативни расходи. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со наплатата.

3.4 Пари и парични еквиваленти

Париите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на сметки во банки, во благајна, и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

3.5 Обврски за кредити и други позајмици

Обврски за кредити почетно се признаваат според нето примените средства.

Главни извори на кредити се банки во земјата.

Сите кредити изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот под кој се составува Извештајот за финансиската состојба.

3.6 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи и осигурувањето обврски се евидентираат според набавна вредност.

3.7 Користи на вработените

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата и Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината. Трошокот за овие плаќања се признава во Извештајот за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија.

3.8 Приходи од продажба

Приходите од извршените услуги се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка до степен на завршеност на услугите на денот на Извештајот. Степен на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Приходите од продажба на производи се признава кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за наплатата и можно враќање на производите.

3.9 Приходи и расходи од финансирање

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики и дивиденди.

Приходите од камата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Нематеријалните средства, недвижностите, постројките и опремата се состојат од следното (во 00 денари):

2024	Нематеријални средства	Постројки и опрема	Транспортни средства	ВКУПНО
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2024	315.772	76.989	-	392.761
Зголемување	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2024</i>	<i>315.772</i>	<i>76.989</i>	<i>-</i>	<i>392.761</i>
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2024	315.772	76.989	-	392.761
Амортизација за 2024	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2024</i>	<i>315.772</i>	<i>76.989</i>	<i>-</i>	<i>392.761</i>
Нејто сметководствена вредност на 31 Декември 2024	-	-	-	-
Нејто сметководствена вредност на 1 Јануари 2024	-	-	-	-
2023	Нематеријални средства	Постројки и опрема	Транспортни средства	ВКУПНО
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2023	315.772	76.989	-	392.761
Зголемување	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2023</i>	<i>315.772</i>	<i>76.989</i>	<i>-</i>	<i>392.761</i>
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2023	315.772	76.989	-	392.761
Амортизација за 2023	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2023</i>	<i>315.772</i>	<i>76.989</i>	<i>-</i>	<i>392.761</i>
Нејто сметководствена вредност на 31 Декември 2023	-	-	-	-
Нејто сметководствена вредност на 1 Јануари 2023	-	-	-	-

5. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Побарувања од купувачи во земјата	5.179	5.177
<i>Вкујно побарувања од купувачи</i>	<u>5.179</u>	<u>5.177</u>

6. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Побарувања за дадени заеми на поврзани друштва	3.194.000	3.500.000
<i>Вкујно други краткорочни побарувања</i>	<u>3.194.000</u>	<u>3.500.000</u>

7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Парични средства на денарски сметки	124.179	16.165
<i>Вкујно парични средства</i>	<u>124.179</u>	<u>16.165</u>

8. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ

Согласно тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија заведена е основна главнина на друштвото во износ од 50.000 евра.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (5%) од добивката согласно Статутот на Друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од главнината.

Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината што завршува на 31 Декември 2024 година, на страна 8.

8.1 Состојба на акциите

Состојбата на бројот на обичните акции по акционери е следната:

Акционер	Состојба на 01.01.2024	зголемување	намалување	Состојба на 31.12.2024
Фила Група ДОО Скопје	500	-	-	500
Вкујно	500	-	-	500
Акционер	Состојба на 01.01.2023	зголемување	намалување	Состојба на 31.12.2023
Фила Група ДОО Скопје	500	-	-	500
Вкујно	500	-	-	500

9. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	-	8.871
<i>Вкујно крайкорочни обврски спрема добавувачи</i>	<i>-</i>	<i>8.871</i>

10. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Приходи од премии и провизии од вршење осигурително брокерски работи	-	215.484
<i>Вкујно приходи од продажба</i>	<i>-</i>	<i>215.484</i>

11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите приходи се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Други приходи	762	76.913
<i>Вкујно останати приходи</i>	<i>762</i>	<i>76.913</i>

12. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци, како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Нето плати	-	65.603
Даноци и придонеси за плати	-	32.846
Останати трошоци на вработените	-	-
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	<u>-</u>	<u>98.449</u>

13. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

Останатите расходи се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Трошоци за ПТТ услуги	-	1.775
Услуги за одржување	26.549	109.554
Банкарски провизии	55.324	70.359
Адвокатски, нотарски, сметководствени и други интелектуални услуги	79.818	144.368
Други трошоци	28.186	243.081
<i>Вкупно останати расходи</i>	<u>189.877</u>	<u>569.137</u>

14. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Заработката/загубата по акција е следнава (во денари):

Заработката/загубата расположива за имателите на обични акции (во денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
<i>Добивка/загуба за годината</i>	(189.115)	(375.189)
<i>Издадени обични акции на 1 Јануари</i>	500	500
<i>Ефект од сопствени акции</i>	-	-
<i>Просечен број на обични акции на 31 Декември</i>	<u>500</u>	<u>500</u>

Заработка/загуба по акција (во денари)

Заработка/загуба по акција = (добивка или загуба за годината / просечен број на обични акции)

<u>(378,23)</u>	<u>(750,38)</u>
-----------------	-----------------

15. ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данокот на добивка од 1 Јануари 2014 година се пресметува по стапка од 10% на основица која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнатите расходи и намалена за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања согласно Законот за данокот на добивка.

16. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

16.1 Девизен ризик

Друштвото во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради набавка и продажба на добра. Овие набавки се искажани во странски валути. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на странските валути. Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик.

16.2 Ризик на ликвидност

Ликвиден ризик постои кога Друштвото не е во состојба со паричните средства навремено да ги покрива обврските спрема доверителите и кредиторите. Друштвото води грижа за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци односно навремено да ги плаќа обврските.

16.3 Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е предмет на различни толкувања и чести промени и како резултат и на тоа, Друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

17. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

17.1 Идентификација на поврзани субјекти

Поврзани субјекти на Друштвото се:

- Премиум Брандс Скопје
- Фила Група ДОО Скопје
- Сити телевизија Скопје
- Електроелемент Нови Сад
- Фила Норд Нови Сад
- Електроелемент Стојмир ДООЕЛ Скопје

- Електрометал 1949 ДООЕЛ Скопје
- ЕЕМ Логистика ДООЕЛ Скопје
- HYN South Europe DOO
- Иван Петровиќ
- Лидија Јошевска Петровиќ

17.2 Трансакции со поврзани субјекти

Побарувањата и обврските помеѓу Друштвото и поврзаните субјекти со состојба на 31 Декември 2024 и 2023 година се следните (во 00 денари):

	Побарувања од купувачи и останати побарувања		Обврски према добавувачи и останати обврски	
	2024	2023	2024	2023
Премиум Брандс Скопје	-	-	-	-
Фила Група ДОО Скопје	3.194.000	3.500.000	-	-
Сити телевизија Скопје	-	-	-	-
Електроелемент Нови Сад	-	-	-	-
Фила Норд Нови Сад	-	-	-	-
Електроелемент Стојмир ДООЕЛ Скопје	-	-	-	-
Електрометал 1949 ДООЕЛ Скопје	-	-	-	-
ЕЕМ Логистика	-	-	-	-
HYN South Europe DOO	-	-	-	-
Иван Петровиќ	-	-	-	-
Лидија Јошевска Петровиќ	-	-	-	-
<i>Вкупно</i>	<i>3.194.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Трансакциите со поврзани субјекти се извршуваат по заеднички договорени цени и услуги.

18. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото не е вклучено во судски постапки како тужител.

Против друштвото како тужена страна не се водат судски спорови.

19. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 Декември 2024 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ЕМБС: 07123590
Целосно име: Осигурително Брокерско Друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП Опис		Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	3.323.358,00			3.521.342,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	5.179,00			5.177,00
47	- - Побарувања од купувачи	5.179,00			5.177,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	3.194.000,00			3.500.000,00
56	- - Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	3.194.000,00			3.500.000,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	124.179,00			16.165,00
60	- - Парични средства	124.179,00			16.165,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	3.323.358,00			3.521.342,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.323.358,00			3.512.471,00

66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.078.660,00			3.078.660,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	49.397,00			49.397,00
72	-- Законски резерви	49.397,00			49.397,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	384.416,00			759.603,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	189.115,00			375.189,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)				8.871,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)				8.871,00
97	-- Обврски спрема добавувачи				8.871,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	3.323.358,00			3.521.342,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	762,00			292.395,00
202	-- Приходи од продажба				215.484,00
203	-- Останати приходи	762,00			76.911,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	189.877,00			667.584,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали				3.540,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	26.549,00			115.329,00
212	-- Останати трошоци од работењето	163.328,00			271.829,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)				98.449,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)				65.603,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата				5.280,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување				27.566,00

220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				53.924,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици				124.513,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	189.115,00			375.189,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	189.115,00			375.189,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	189.115,00			375.189,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)				1,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-189.115,00			-375.189,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	189.115,00			375.189,00
270	-- Загуба за годината	189.115,00			375.189,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	189.115,00			375.189,00
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	189.115,00			375.189,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)				215.484,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)				215.484,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)				3.540,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				1.775,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	55.324,00			70.358,00

717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	134.489,00			
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот				1,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	762,00			

Потпишано од:

VELICHE NIKOLOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.



Извршен директор Филип Петровиќ во прилог на редовното информирање на одборот на директори на ЕОС БРОКЕР АД Скопје, го дава следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за работењето на друштвото за 2024 година

Скопје, Мај 2025 година



ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Извршен директор Филип Петровиќ во прилог на редовното информирање на одборот на директори на ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ, го дава следниот:

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на друштвото за 2024 година

Основни информации за друштвото

ЕОС БРОКЕР АД Скопје е основано Април 2016 година, брои 500 акции во сопственост на еден акционер од земјата – ФИЛА ГРУПА ДОО Скопје.

Компанијата заклучно со 31.12.2024 година брои еден акционер. Основната главнина изнесува 500 акции, со вкупна номинална вредност од 50.000 евра или 3.078.660 денари. Вкупните сопствени акции претставуваат 100% од основната главнина. Седиштето на друштвото е на ул. Перо Наков бр.25 Скопје.

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Средства и извори на друштвото

Друштвото располага со сопствени извори на средства (капиталот на друштвото). Согласно билансот на состојба за 2024 година, вредноста на активата и пасивата на ЕОС БРОКЕР изнесува 3.323.358,00 денари. Постојаните средства се амортизирани во целост, тековните средства учествуваат со 100% во активата. Структурата на изворите покажува учество на главнината и резервите ушеструваат со 100% во пасивата.



Органи на управување на друштвото

ЕОС БРОКЕР АД Скопје е управувано преку едностепен систем на управување, одбор на директори составен од 3 членови:

- Извршен член - Филип Петровиќ
- Неизвршен член - Жаклина Димитријева
- Независен член - Лидија Јошевска Петровиќ

На членовите на одборот на директори во текот на 2024 година за вршење на функција не им се исплатува месечен надомест.

Финансиски резултати за 2024 година

Остварените вкупни приходи за 2024 година изнесуваат 762,00 денари и во споредба со остварените вкупни приходи за истиот период 2023 година бележат пад од 100%. Вкупните расходи за 2024 година во износ 189.877,00 денари и бележат пад од 72% во однос на вкупните расходи за истиот период 2023 година. Загубата за 2024 година изнесува 189.115,00 денари.

Мај, 2025 година

ЕОС БРОКЕР АД - СКОПЈЕ

